

Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ



DIGITAL IXUS 950 IS



Како и претходниците и Digital IXUS 950 IS го има препознатливиот заоблен дизајн, а опремен е со објектив 35-140 мм (еквивалент 35мм) со оптички зум од 4x, стабилизатор на слика и сликовен процесор DIGIC III. Со побрзата обработка и со напредното отстранување на пречките, сликовниот процесор DIGIC III е задолжен и за технологијата на препознавање на лицата и за отстранување на ефектот на црвени

очи. Технологијата на препознавање на лицата автоматски препознава максимално девет лица во кадарот и во согласност со тоа ги оптимизира фокусот, експозицијата и моќта на блисот. Истата технологија овозможува подобро отстранување и на црвените очи од фотографијата. Од останатите новости, IXUS 950 IS има осетливост од ISO 1600, со можности за автоматско ISO поместување (Auto ISO Shift) за снимање при слабо осветлување. Тука е и 2,5-инчниот LCD екран отпорен на гребнатини, со резолуција од 230.000 точки, со PureColor технологија, која нуди 30 отсто поверодостојна репродукција на боите.

HTC TOUCH SLIDE

Пред официјалното објавување на наследникот на HTC Touch, протекоа информации и фотографии за тој што ќе го наследи HTC Touch Slide. На прв поглед новиот HTC Touch Slide изгледа сосема идентично како неговиот претходник - популарниот HTC Touch, со таа разлика што доаѓа во слајдер издание, и со целосна QWERTY тастатура. Добра вест е и тоа што кај новиот модел процесорот е со два пати RAM и ROM капацитети. Тоа значи дека HTC Touch Slide сега е опремен со 400MHz Qualcomm процесор, со 128 MB RAM и 256 MB ROM. Upgrade-от носи и 3G, како и посебна камера за видеоповици. Другите карактеристики кои моментно се познати се камерата од 2 мегапиксела (се надеваме дека новиот модел ќе добие и подобра камера), како и претходно присутниот WLAN.



NOVATEX-SKOPJE



СЕКОЕ ДЕТЕ ГИ САКА
И ВОЗРАШНИТЕ ИСТО ТАКА

НОВАТЕКС - СКОПЈЕ

Тел. 02 309 71 53
02 309 71 67

e-mail: novatex@mt.net.mk

www.novatex.com.mk